

LCD Дигитален ТВ во боја



Упатство за употреба

⚠ Пред да го вклучите ТВ, прочитајте ги "Безбедносните информации" во упатството. Зачувајте го упатството за идни консултации.

KDL-40P30xx	KDL-40U30xx
KDL-37P30xx	KDL-37U30xx
KDL-32P30xx	KDL-32U30xx
KDL-26P30xx	KDL-26U30xx
KDL-26S30xx	KDL-26T28xx
KDL-26S28xx	KDL-26T26xx


BRAVIA

Забелешка за корисниците во Обединето Кралство

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 10 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362 (i.e., marked with  or ) must be used.

When an alternative type of plug is used it should be fitted with a 10 AMP FUSE otherwise the circuit should be protected by a 10 AMP FUSE at the distribution board. If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.



How to replace the fuse

Open the fuse compartment with a blade screwdriver, and replace the fuse.

Вовед

Благодариме што се одлучивте за овој Sony производ. Пред употреба на ТВ, внимателно прочитајте го упатството и зачувајте го за идни консултации.

За исфрлувањето на ТВ сетот



Исфрлање на стара Електрична и Електронска опрема (Во Европската Унија и други Европски држави со посебни центри за рециклирање)

Овој симбол на производот или на неговото пакување икажува дека овој производ не треба да се третира како обичен отпад. Наместо тоа треба да се предаде на посебен

центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање на производот, ќе помогнете во заштитата на потенцијалните негативни последици за околината и човечкото здравје, кои во спротивно може да биде загрозено поради неправилното третирање на на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во зачувувањето на природните извори. За повеќе детални информации околу рециклирањето на овој производ, контактирајте ги локалните служби, локалниот центар за рециклирање, или продавницата од каде што сте го набавиле производот.

Дигитална ТВ функција

- Функциите поврзани со Дигитален ТВ (**DVB**) ќе работат само во држави каде DVB-T (MPEG2) дигитални сигнали се емитуваат. Потврдете кај локалниот дилер дали можете да добиете DVB-T сигнал на местото каде што живеете.
- Иако овој ТВ сет има DVB-T спецификации, компатибилноста со идните DVB-T дигитални терестријални сигнали не можат да се гарантира.
- Некои Дигитални ТВ функции не се достапни во некои држави.

Производител на овој уред е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Овластен застапник за EMC и безбедноста на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За прашања поврзани со гаранцијата обратете се на адресата дадена на гарантните документи.

Информации за заштитните марки

- **DVB** е заштитна марка на DVB Project
- Производ под лиценца на BBE Sound, Inc. Лиценциран од BBE Sound, Inc. под еден од следниве US патенти: 5510752, 5736897. BBE и BBE симболот се регистрирани марки на BBE Sound, Inc.
- Производ под лиценца на Dolby Лаборатории. "Dolby" и двоен-D симбол  се заштитни марки на Dolby Laboratories.
- HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia Interface се заштитени марки на HDMI Licensing LLC.



- Илустрациите во упатството се за KDL-26S28xx освен ако не е поинаку назначено.
- "xx" кое се појавува на името на моделот соодветствува со двете цифри поврзани со бојата на моделите.

<http://www.sony.net/>

KDL-40P30xx
KDL-37P30xx
KDL-32P30xx
KDL-26P30xx
KDL-26S30xx
KDL-26S28xx

KDL-40U30xx
KDL-37U30xx
KDL-32U30xx
KDL-26U30xx
KDL-26T28xx
KDL-26T26xx

Проблеми

Проверете дали  (standby) индикаторот трепка црвено.

Кога трепка

Функцијата за само-дијагноза е активирана.

- 1 Пребројте колку пати индикаторот  ќе трепне во интервал од 2 секунди. На пример, Индикаторот ќе трепне три пати, во пауза од две секунти, и потоа следат уште 3 трепкања, и тр
- 2 Притиснете  на горниот агол на ТВ за да го исклучите, дисконектирајте го од напојување, и повикајте го Sony сервисниот центар и дајте информација за начинот на трепкање на индикаторот (број на трепкања).

Кога не трепка

- 1 Погледнете подолу..
- 2 Ако проблемот уште постои, повикајте сервисен техничар.

Слика

Нема слика (црн екран) и нема звук

- Проверете ја конекцијата со антената.
- Приклучете го ТВ во напојување, и притиснете  на горниот агол на ТВ.
- Ако  (standby) свети црвено, притиснете .

Нема слика и мени информации од опрема поврзана со скарт конекторот.

- Преку /  се прикажува листата на конектирана опрема, и селектирајте го бараниот влез.
- Проверете ја конекцијата меѓу опционалната опрема и ТВ приемникот.

Дупла слика или замаглување

- Проверете ја конекцијата со антената.
- Проверете ја локацијата и ориентацијата.

Снег или шум се појавува на екранот

- Антената можеби е скршена или свиткана.
- Можеби на антената и поминал рокот на траење (3-5 години нормална употреба).

Искривена слика (линии или точки)

- Тв поставете го на место подалеку од извори на електрична бучава како автомобили, мотори, фенови, или оптичка опрема.
- Кога инсталирате дополнителна опрема, оставете простор меѓу опремата и ТВ.
- Проверете ја конекцијата со антената.
- Кабелот на антената поставете го подалеку од другите кабли.

Шум на слика или зуење кога гледате ТВ канал

- Прилагодете “AFT” (Автоматско фино пребарување) за подобра слика (стр. 28).

Мали црни точки и/или светли точки се појавуваат на екранот

- Сликата на дисплејот се состои од пиксели. Мали црни точки и/или светли точки(пиксели) на екранот не укажуваат на дефект.

Нема боја на програмите

- Селектирајте “Reset” (стр. 22).

Нема или бојата е неправилна кога гледате сигнал 

- Проверете ја конекцијата со  приклучоците и проверете го секој приклучок дали е правилно поставен на место.

Звук

Нема звук, но добра слика

- Притиснете  +/- или  (Mute).
- Проверете дали “Speaker” е на “TV Speaker” (стр. 24).

Канали

Бараниот канал не може да се селектира

- Префрлете меѓу дигитален или аналоген режим и селектирајте го бараниот дигитален/аналоген канал.

Општо

ТВ се исклучува автоматски (во мирување)

- Проверете дали “Sleep Timer” или “Off Time” се активирани (стр. 26).
- Ако не се примаат сигнали не можат да се изведат операции во ТВ режим за 10 минути, и ТВ автоматски се преврла во режим на мирување.

ТВ автоматски се исклучува

- Проверете дали “On Time” е активирано (стр. 26).

Некои влезни извори не можат да се селектираат

- Селектирајте “AV Preset” и откажете “Skip” на влезниот извор (стр. 27).

Далечинското не работи

- Заменете ги батериите.

Канал не може да се додаде во Омилена листа

- До 999 канали можат да се меморираат во Favourite list.

HDMI уредите не се опјавуваат на “HDMI Device List”

- Проверете дали уредите се HDMI компатибилни.

Содржина

Водич за почеток

4

Безбедносни информации.....	8
Предупредувања.....	9
Далечински уред.....	10
Преглед на копчињата на ТВ и индикатори	11

Гледање на ТВ

Гледање ТВ.....	12
Проверка на дигиталниот електронски програмски водич (EPG) DVB	14
Употреба на Дигитална омилена листа DVB	16

Употреба на опционална опрема

Употреба на опционална опрема.....	17
Гледање на слики од конектираната опрема.....	18
Употреба на HDMI контрола	19

Употреба на MENU Функции

Навигација низ менито.....	20
Мени за прилагодување на слика.....	21
Мени за прилагодување на звук.....	23
Мени за опции.....	25
Мени за подесувања.....	27
Дигитално мени DVB	30

Дополнителни информации

Спецификации.....	32
Проблеми.....	34

DVB : само за дигитални канали

1: Проверка на деловите

Далечинско RM-ED009 (1)

AA батерии (R6 тип) (2)


Ремен за држење (1) и навртки (2)
Статив (1)

Навртки за стативот (3)

Навртки за стативот (4) (KDL-40P30xx, KDL-37P30xx,
KDL-40U30xx, KDL-37U30xx)

Ставање на батериите во далечинското


Притиснете и лизнете го капачето.




- Внимавајте на батериите кога ги ставате батериите.
- Не употребувајте различен тип на батерии или стари и нови батерии.
- После употребата батериите предадете ги на рециклажен центар. Консултирајте ги локалните служби.
- Ракувајте внимателно со далечинското. Внимавајте да не Ви падне, и не дозволувајте да дојде во контакт со течност.
- Не ставајте го далечинското во близина на тоplotни извори, на место каде ќе биде директно изложено на сончева светлина, или во влажна просторија.

2: Прикачување на статив

- 1 Отворете ја картонската кутија, и извадете го стативот.



- 2 Извадете ја амбалажата за заштита и повлечете го ТВ сетот.



Звук

10 W + 10 W (RMS)

Дизајнот и спецификациите се субјект на измена без претходна најава.

Опционална опрема

Држачи за ѕид SU-WL500 (KDL-40P30xx/KDL-37P30xx/KDL-32P30xx/KDL-40U30xx/KDL-37U30xx/KDL-32U30xx).

Држачи за ѕид SU-WL100 (KDL-26P30xx/KDL-26U30xx/KDL-26S30xx/KDL-26S28xx/KDL-26T28xx/KDL-26T26xx).

PC Влезни сигнали за PC

Сигнали	Хоризо. (Пиксели)	Верти. (Линии)	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)	Стандард
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA

- Овој ТВ PC влез не поддржува Sync на Зелен или Composite Sync.
- Овој ТВ PC влез не поддржува интерлејс сигнали.
- Овој ТВ PC влез поддржува сигнали во горното поглавје со 60 Hz вертикална фреквенција. За други сигнали, ќе видите порака "NO SYNC".

PC Влезни сигнали за HDMI IN 4, 5

Сигнали	Хоризо. (Пиксели)	Верти. (Линии)	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)	Стандард
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.7	60	VESA

Спецификации

Дисплеј

Потреба за напојување:

220–240 V AC, 50 Hz

Големина на екран:

KDL-40xxxx: 40 inches

KDL-37xxxx: 37 inches

KDL-32xxxx: 32 inches

KDL-26xxxx: 26 inches

Резолуција:

1,366 точки (хоризонтално) × 768 линии

(вертикално)

Потрошувачка:

KDL-40xxxx: 165 W

KDL-37xxxx: 150 W

KDL-32xxxx: 130 W

KDL-26xxxx: 90 W

Потрошувачка во мирување:

KDL-40xxxx: 0,6 W

KDL-37xxxx: 0,6 W

KDL-32xxxx: 0,7 W

KDL-26xxxx: 0,7 W

Димензии (в × ш × д):

KDL-40xxxx:

Прибл: 982 x 690 x 265 mm (со статив)

Прибл: 982 x 643 x 124 mm (без статив)

KDL-37xxxx:

Прибл: 906 x 658 x 265 mm (со статив)

Прибл: 906 x 611 x 126 mm (без статив)

KDL-32xxxx:

Прибл: 790 x 577 x 214 mm (со статив)

Прибл: 790 x 530 x 119 mm (без статив)

KDL-26xxxx:

Прибл: 657 x 500 x 214 mm (со статив)

Прибл: 657 x 453 x 121 mm (без статив)

Тежина:

KDL-40P30xx/ KDL-40U30xx:

Прибл: 23,5 kg (со статив)

Прибл: 20,0 kg (без статив)

KDL-37P30xx/ KDL-37U30xx:

Прибл: 21,0 kg (со статив)

Прибл: 18,0 kg (без статив)

KDL-32P30xx/ KDL-32U30xx:

Прибл: 15,0 kg (со статив)

Прибл: 13,0 kg (без статив)

KDL-26P30xx/ KDL-26U30xx:

Прибл: 12,0 kg (со статив)

Прибл: 10,0 kg (без статив)

KDL-26Sxxxx/KDL-26Txxxx:

Прибл: 12,5 kg (со статив)

Прибл: 10,5 kg (без статив)

Панел дисплеј

LCD (Течен кристален дисплеј) Панел

ТВ систем

Зависно од државата/регионот

Аналоген: B/G/H, D/K, L, I

Дигитален: DVB-T

Боја/Видео систем

Аналоген: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (само Video In)

Дигитален: MPEG-2 MP@ML

Антиена

75 ohm надворешен терминал за VHF/UHF

Канали

Аналогни: 48.25 - 855.25 MHz

Дигитални: VHF Band III (177.5 - 226.5 MHz)

UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)

Терминали



21-pin Скарт конектор (CENELEC стандард) вклучува аудио/видео влез, RGB влез, и ТВ аудио/видео влез.



21-pin Скарт конектор (CENELEC стандард) вклучува аудио/видео влез, RGB влез, селективен аудио/видео излез, и SMARTLINK интерфејс.



Поддржани формати: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync
P_w/C_w: 0.7 Vp-p, 75 ohms
P_k/C_k: 0.7 Vp-p, 75 ohms



Аудио влез (поно приклучоци)
500 mVrms
Импеданса: 47 kilo ohms

HDMI IN 4, 5

Видео: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Аудио: Два-канални линеарни PCM

32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 bits

PC (во табела)

Аналого аудио (фоно приклучоци):

500 mVrms, Импеданса 47 kilohms

(HDMI IN 4 само)

6 S видео влез (4-pin mini DIN)

6 Видео влез (фоно приклучоци)

6 Аудио влез (фоно приклучоци)

Аудио излез (Лев/Десен) (фоно прикл.)

PC Влез (15 Dsub) (страна 17)

G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, не Sync на Зелен


B: 0.7 Vp-p, 75 ohms, не Sync на Зелен R:

0.7 Vp-p, 75 ohms, не Sync на Зелен

HD: 1.5 Vp-p

VD: 1.5 Vp-p

PC аудио влез (мини цек)




Приклучок за слушалки


CAM (Conditional Access Module) слот



- Ставете го телевизорот на стативот. Внимавајте да не ги измешате каблите.




- Извадете ги навртките од кесата.



KDL-32P30xx
KDL-26P30xx
KDL-32U30xx
KDL-26U30xx
KDL-26S30xx
KDL-26S28xx
KDL-26T28xx
KDL-26T26xx

KDL-40P30xx
KDL-37P30xx
KDL-40U30xx
KDL-37U30xx

- Фиксирајте го стативот на телевизорот со испорачаните навртки.




KDL-40P30xx
KDL-37P30xx
KDL-40U30xx
KDL-37U30xx


KDL-32P30xx
KDL-26P30xx
KDL-32U30xx
KDL-26U30xx
KDL-26S30xx
KDL-26S28xx
KDL-26T28xx
KDL-26T26xx

3: Поврзување на антена VCR/ DVD рекордер


Приклучување на антена




Поврзување на антена/ VCR/ DVD рекордер




4: Заштита од превртување на ТВ




5: Средување на каблите



6: Селектирање на држава/регион и локација



- 1 Приклучете го ТВ во ел. контакт. (220-240V AC, 50Hz).
- 2 Притиснете на ТВ (горен дел). Кога прв пат ќе го вклучите ТВ, менито за јазик ќе се појави на екранот.
- 3 Со селектирајте јазик со кој ќе се прикажува менито на екранот, и потоа притиснете .



Digital Set-up

Subtitle Set-up

“**Subtitle Setting**”: Кога “For Hard Of Hearing” е селектирано, некои визуелни помошни информации можат да се појават (ако ТВ станицата пренесува).
 “**Subtitle Language**”: Избор на јазик за пренесување на преводите.

Audio Set-up

“**Audio Type**”: Вклучување на опција за лица со оштетен слух кога “For Hard Of Hearing” е селектирано.
 “**Audio Language**”: Избор на јазик кој се користи за програма. Некои дигитални канали можат да пренесуваат неколку аудио јазици за програма.
 “**Audio Description**”: Овозможува аудио опис (говор) на визуелните информации ако ТВ преносителите нудат таква информација.
 “**Mixing Level**”: Прилагодување на ТВ аудио и Аудио опис на излез.



Опцијата е достапна само кога “Audio Description” е поставено на “On”.

Banner Mode

“**Basic**”: Приказ на програмски информации со дигитален банер.
 “**Full**”: Приказ на програмски информации со дигитален банер, и приказ на детални информации под банерот.

Radio Display

Позадина на екранот се прикажува кога слушате радио пренос после 20 Секунди без да притискате на било кое копче.
 Селектирајте боја на позадина, или ќе се прикаже бојата која е фабрички подесена. За откажување на позадината привремено, притиснете на било кое копче.

Parental Lock

Поставување на забрана за гледање на програма. Секоја програма која ја надминува возрастната забрана може да се гледа само со внесување на PIN Код.

1 Притиснете на нумерираниите копчиња за внесување на постоечкиот PIN.

Ако не сте поставиле претходно PIN, PIN код екранот ќе се појави. Следете ги инструкциите за “PIN Code” подолу.

2 Со селектирајте забрана за возраст или “None” (без забрана), и притиснете .

3 Притиснете RETURN.

PIN Code

За поставување на PIN за прв пат

1 Притиснете на нумерираниите копчиња за внесување на PIN code.

2 Притиснете RETURN.

За промена на PIN

1 Притиснете на нумерираниите копчиња за внесување на постоечкиот PIN.

2 Притиснете на нумерираниите копчиња за нов PIN код.

3 Притиснете RETURN.



PIN код 9999 секогаш се прифаќа

Technical Set-up

“**Auto Service Update**”: Овозможува ТВ за детектира и да меморира нови дигитални сервиси како што стануваат достапни.

“**Software Download**”: Овозможува ТВ автоматски да прима софтверски обновувања, бесплатно преку антената (ако се користи). Sony препорачува оваа опција да е на “On” постојано. Ако не сакате да се обнови софтверот, поставете ја опцијата на “Off”.


“**System Information**”: Прикажува тековна софтверска верзија и сигнал.

“**Time Zone**”: Дозволува мануелно да селектирате временска зона во која се наоѓате, ако не е иста како фабричкото подесување за Вашата држава/регион.

“**Auto DST**”: Поставување дали или не автоматски да се префрла меѓу летно и зимско време.

- “On”: Автоматско менување меѓу зимско и летно време според календарот.
- “Off”: Времето се прикажува според временската разлика во to the time difference set by “Time Zone”.

Дигитално мени DV3



Селектирајте опција од наведените подолу во “Digital Set-up” менито. За избор на опција во поглавје “Подесувања”, погледнете во “Навигација низ мени” (20).

Некои функции нема да бидат достапни во некои држави/региони.

Digital Tuning

Digital Auto Tuning

Пребарување на достапните дигитални канали.

Со оваа опција можете да пребарувате нови канали кога на пр. се преселувате или ако предавателите лансирале нов канал. За детали, “Автоматско пребарување” на страна 7.

Programme List Edit

Отстранување на непотребните дигитални канали меморирани на ТВ, и промена на редоследот на дигиталните канали меморирани на ТВ.

- 1 Со селектирајте канал кој сакате да го избришете или преместите на нова позиција.
Притиснете на нумерираниите копчиња за да внесете три-цифрениот број на дигиталната програма.
- 2 Избришете или сменете го редоследот на дигиталниот канал:
За бришење на дигитален канал
Копче . После пораката за потврда, притиснете за “Yes”, и притиснете на .
За промена на редоследот на дигиталните канали
Прво притиснете , потоа за селектирање на нова позиција за каналот и притиснете .
- 3 Притиснете RETURN.


Дигитално мануелно пребарување

За рачно пребарување на дигитални канали.

- 1 Притиснете на нумерираниите копчиња за избор на канал кој сакате рачно да го најдете, и притиснете .
- 2 Кога ќе се најдат достапните канали, притиснете за да селектирате канал кој сакате да го меморирате, и потоа копче .
- 3 Со селектирајте програмски број на кој сакате да го меморирате новиот канал, и потоа .


Повторете ја горенаведената постапка за рачно меморирање и на други канали.

- 4 Со селектирајте држава/регион во кој се наоѓате, и притиснете .



Ако државата/регионот кој сакате да го користите ТВ го нема на листата, одберете “-” наместо држава/регион.


- 5 Со селектирајте локација во која ќе го користите ТВ, и притиснете копче .



Оваа опција селектира основен режим на слика соодветна за типичните услови на осветлување во таа околина.

7: Автоматско тјунирање

- 1 Пред да вклучите автоматско тјунирање, ставете касета во VCR приклучен со ТВ (стр. 4) и активирајте репродукција. Видео каналот ќе се лоцира и меморира на ТВ за време на автоматското пребарување. Ако нема конектирано VCR со ТВ, прескокнете го овој чекор.
- 2 Притиснете .



ТВ почнува да пребарува достапни дигитални канали, следени со достапни аналогни канали. Ова може да потрае извесен период. Во меѓувреме не притискајте на копчињата на ТВ и на далечинското.

Ако се појави порака за потврда за приклучена антена

Не се пронајдени дигитални или аналогни канали. Проверете ја конекцијата на антената и притиснете повторно пребарување.

- 3 Кога програмското мени за сортирање ќе се појави на екранот, следете ги чекорите во “Програмско сортирање” (27).


Ако не сакате да го смените редоследот според кој аналогните канали се меморираат на ТВ, одете на чекор 4.

- 4 Притиснете MENU за излез.
Сега ТВ ги има меморирано сите пронајдени канали.

Ако дигитален канал не може да се прими, или кога селектира регион во кој нема дигитален пренос во чекор 4 (страна 7), часовникот мора да се подеси после чекор 4.

Откачување на стативот од ТВ

Не го откачувајте стативот од ТВ поради било која причина освен ако сакате да го прикачите на сид.



Безбедносни информации

Инсталација


Инсталирајте и користете го ТВ според инструкциите подолу за да избегнете ризик од пожар, електричен удар, оштетување и/или телесни повреди.

Инсталација

- ТВ треба да се инсталира на место каде контактот за напојување ќе биде лесно достапен.
- Поставете го ТВ на стабилна и цврста подлога.
- Само квалификуван сервисен персонал треба да го изведе прикачувањето на сид.
- Поради сигурносни причини, строго препорачуваме употреба на Sony делови, вклучувајќи:
 - **KDL-40P30xx/ KDL-37P30xx/ KDL-32P30xx/ KDL-40U30xx/ KDL-37U30xx/ KDL-32U30xx:** Држачи за сид SU-WL500.
 - **KDL-26P30xx/ KDL-26U30xx/ KDL-26S30xx/ KDL-26S28xx/ KDL-26T28xx/ KDL-26T26xx:** Држачи за сид SU-WL100.

Транспортирање


- Пред транспортирање на ТВ сетот, исклучете ги сите кабли.
- Двајца или тројца луѓе се потребни за транспортирање на ТВ сетот.
- Кога го пренесувате ТВ со раце, држете го како што е прикажано од десно. Не го допирајте LCD панелот и рамката околу екранот.
- Кога го подигате или преместувате, претпазливо држете го на долниот дел.
- Кога ќе го транспортирате ТВ, не го изложувајте на удари и вибрации, туку ставете го во картонската кутија.



Вентилација


- Не ги покривајте отворите за вентилација и не ставајте предмети во нив.
- Оставете простор околу ТВ како што е прикажано подолу.
- Строго се препорачува употреба на Sony држачи за сид за да се овозможи правилна циркулација.

Монтиран на сид



Оставете најмалку толку простор околу ТВ уредот.


Инсталиран со статив




Оставете најмалку толку простор.

- За да се обезбеди правилна вентилација и да се спречи таложење на прашина и нечистотии:
 - Не го оставајте ТВ да лежи хоризонтално, свртен наопаку, или потпрен на косо.
 - Не го поставувајте ТВ на полици, кревет или во тоаилет.
 - Не го покривајте ТВ со ткаенини како завеси, или предмети како весници и сл.
 - Не го монтирајте ТВ како што е прикажано подолу.

Воздушна циркулација блокирана.



Воздушна циркулација блокирана.



Кабел за напојување

Правилно ракувајте со електричното напојување за да се спречи ризик од пожар, електричен удар или оштетување, и/или телесни повреди:

- Употребувајте само Sony кабел.
- Ставете го приклучокот целосно во контактот.
- Вклучете го во 220-240 V AC напојување.
- Кога ќе ги птиклучувате каблите со ТВ, уверете се дека уредот е исклучен од напојување, и внимавајте да не газите боси по каблите.
- Исклучете го ТВ од напојување пред евентуално сервисирање или преместување на ТВ.
- Ел. контакти држете ги подалеку од топлинни извори.
- Исклучете го ел. приклучок и редовно чистете го. Ако врз него се наталожи прашина или влага, електричното коло може да се оштети, а тоа да резултира со пожар.

Забелешки

- Не употребувајте кабел за напојување од друг производител.
- Не газете и не свиткувајте го кабелот за напојување. Спроводниците можат да се оштетат.
- Не го модифицирајте кабелот за напојување.
- Не ставајте тешки предмети врз него.
- Не влечете го кабелот ако сакате да го исклучите од ел. контакт.

Audio Filter

Се подобрува звукот на индивидуалните канали во случај на дисторзија во моно пренос. Некогаш нестандартни моно сигнали можат да предизвикаат звучна дисторзија или испрекинат звук кога гледате моно програми. Ако нема звучна дисторзија, препорачуваме да ја оставите оваа опција на фабричкото подесување "Off".



Нема прием на стерео или двоен звук кога "Low" или "High" е селектирано. "Audio Filter" не е достапно кога "System" е поставено на "L".

Skip

Се прескокнуваат аналогни канали кога ќе притиснете PROG +/- за селектирање на канали. (Можете да прескокнувате и со нумерираниите копчиња)

Decoder

Гледање и снимање на измешани канали кога се користи декодер поврзан директно со скарт конектор 1, или во скарт конектор 2 преку VCR.



Зависно од државата/регионот селектиран за "Country" (стр. 6), оваа опција може да не биде достапна.

Confirm

Меморирање на промени направени во "Manual Programme Preset" подесувањето.

HDMI Set-up

Се користи за поставување на HDMI компатибилна опрема поврзана со HDMI приклучоците. Мора да се направи поврзано подесување на конектираната HDMI компатибилна опрема.

“HDMI Control”: Се поставувакога се преплетува HDMI компатибилна опрема поврзана со ТВ. Кога е поставена на “On”, следниве опции можат да се селектираат.

“Auto Devices Off”: Кога ова е поставено на “On”, HDMI компатибилната опрема се вклучува и исклучува заедно со ТВ.

“Auto TV On”: Кога е на “On”, ТВ се вклучува заедно со HDMI компатибилната опрема.

“Device List Update”: Креира или се обновува “HDMI Device List”. До 11 HDMI компатибилни уреди можат да се поврзат, и до 5 уреди можат да се приклучат во еден приклучок. Обновете ја “HDMI Device List” кога сакате да ја смените HDMI компатибилната опрема, конекции или подесувања.

“HDMI Device List”: Приказ на конектираната HDMI компатибилна опрема.

Sound Offset

Поставување на независно ниво на звук на опремата поврзана со ТВ.

Manual Programme Preset

Пред селектирање на “Label”/“AFT”/“Audio Filter”/“Skip”/“Decoder”, со / селектирајте програмски број кој сакате да го модифицирате, потоа притиснете .

System

Рачно меморирање на каналите.

1 Со / селектирајте “System”, и притиснете .

2 Со / одберете еден од следниве ТВ преносни системи, и притиснете .

V/G: За западно Европски држави/региони. D/K:

За источно Европски држави/региони.

L: За Франција.

I: За Обединето Кралство.

Зависно од државата/регионот селектиран во “Country” (стр. 6), оваа опција можеби нема да биде достапна.

Channel

1 Со / селектирајте “Channel”, и потоа .

2 Со / селектирајте “S” (за кабловски канали) или “C” (за терестријални канали), и притиснете .

3 Пребарувајте ги каналите според следново:

Ако не го знаете бројот на каналот (фреквенцијата)

Со / пребарувајте го наредниот достапен канал. Кога ќе биде најлен каналот, пребарувањето ќе престане. За продолжување, притиснете / .

Ако го знаете бројот на каналот (фреквенцијата)

Притиснете на нумерираниот копчиња за внесување на бројот на каналот кој сакате да го гледате или Вашиот VCR број на канал.

4 Преку одберете “Confirm”, и потоа .

Повторете ја постапката погоре за меморирање на други канали мануелно.

Label

Внесете име на Вашиот избор, до 5 букви или броеви на селектираниот канал.

AFT

Овозможува фино пребарувањена селектираниот програмски број рачно ако мислите дека можете да постигнете подобар квалитет на сликата.

- Не приклучувајте премногу апарати на ист ел. контакт.
- Не го приклучувајте ТВ во лабав ел. контакт.

Употреба

Не го инсталирајте/употребувајте ТВ на локации или ситуации како оние опишани подолу, или ТВ може да се оштети и да се предизвика пожар, електричен удар, и/или телесни повреди.

Локација:

Надвор (на директна сончева светлина), во возило, медицински институции, нестабилни локации, во близина на вода, влага или чад.

Околина:

Топли места, влажност, интензивна прашина, места каде инсекти треба можат да влезат, места каде може да биде изложен на механички вибрации, запалливи предмети (свеќи, и сл). Уредот не треба да биде изложен на прскање со течности, и уверете се дека предмети со течности, како вазни нема да се поставуваат врз ТВ.

Ситуации:

Не го употребувајте ако рацете Ви се мокри, или со изваден кабинет, или со делови кои не се препорачани од производителот. Исклучете го од напојување заедно со антената за време на невреме и громотевици.

Скршени парчиња:

- Не фрлајте ништо кон ТВ. Стаклото на екранот може да се скрши и да предизвика сериозни повреди.
- Ако површината на ТВ напукне, не го допирајте се додека не го исклучите од напојување. Спротивно, постои опасност од електричен удар.

Кога не се употребува

- Ако не го употребувате уредот неколку дена, треба да се исклучи од напојување поради еколошки и безбедносни причини.
- Ако ТВ не е исклучен од напојување, туку е поставен во режим на мирување, исклучете го од ел. контакт.

За децата

- Не дозволувајте децата да се качуваат на уредот.
- Малите делови чувајте ги подалеку од досег на децата, за да не ги голтнат по грешка.

Ако се појават овие проблеми...

Исклучете го ТВ од напојување веднаш ако се појават следниве проблеми. Прашајте го дистрибутерот или Sony сервисниот центар за да направи проверка и сервисирање.

Кога:

- Кабелот е оштетен.
- Електричниот контакт е лабав.
- Тв паднал и се оштетил, или бил удрен со некаков предмет.
- Течност или цврсти предмети паднале во отворите на кабинетот на ТВ.

Предупредувања

Кога гледате ТВ

- Гледајте на нормална светлина, бидејќи гледањето на ТВ на слаба светлина долг период може да ги оштети Вашите очи.
- Кога слушате преку слушалки, прилагодете го звукот бидејќи може да дојде до оштетување на слухот.

LCD Екранот

- Иако LCD екранот е изработен со високо-прецизна технологија и 99.99% или повеќе од пикселите се ефективни, црни или светли точки (црвени, сини или зелени) можат да се појават на екранот. Ова е структурна појава на екранот и не претставува дефект.
- Не го притискајте и не гребете го предниот филтер, и не ставајте предмети на горниот дел на ТВ. Сликата може да се искриви и може да се оштети LCD екранот.
- Ако ТВ се користи на ладно место, може да се појави замаглување или затемнување на сликата. Ова не претставува дефект. Овој феномен исчезнува кога температурата ќе се зголеми.
- Замаглување може да се појави ако гледате неподвижна слика. Ќе исчезне после неколку моменти.
- Екранот и кабинетот се загреваат додека ТВ е во употреба. Ова не е дефект.
- LCD екранот содржи мала количина течен кристал. Флуоресцентните туби користени во ТВ сетот содржат жива. Следете ги локалните регулативи за рециклирање.

Ракување и чистење на површината на екранот/кабинетот на ТВ уредот.

Исклучете го ТВ од ел. напојување пред чистење.


За да се избегне деградација на екранот, следете ги наредните препораки.

- За отстранување на прашината од екранот/кабинетот, нежно избришете го со мека ткаенина. Ако има наталожена прашина, избришете ги со мека ткаенина натопена вода во која има растворено мала количина неутрален детергент.
- Никогаш не употребувајте абразивни средства, силни растворувачи, абразивен прашок, или насилни растворувачи, како алкохол, бензин, или инсектицид. Употребата на овие материјали или продолжен контакт со нив може да ја изгребе или обезбон површината на екранот или кабинетот.
- Кога се прилагодува аголот на ТВ уредот, придвижете го внимателно за да спречите одвојување на стативот од ТВ.

Опционална опрема


Држете ја опремата која емитура електромагнетна радијација подалеку од ТВ сетот. Во спротивно може да се појави дисторзија на сликата и/или шум.

Далечински уред

- 
- 1 – TV standby
За вклучување и исклучување на ТВ во и од режим на мирување.
 - 2 **A/B** – Dual Sound (стр. 23)
 - 3 **Обоени копчиња** (стр. 13, 14, 16)
 - 4 – Селектор на влез/ Задржување на текст
 - Во TV режим: Селектирање на влезен извор од опремата конектирана во ТВ приклучоците (page 18).
 - Во Телетекст (стр. 13): Задржува тековна страна.
 - 5 – Селектор на влез/ Задржување на текст
 - 6 **АЛАТКИ** (стр. 13, 19)
 - 7 За пристап во различни опции за гледање и правење на промени/прилагодувања зависно од изворот и форматот на екранот.
 - 8 **МЕНИ** (стр. 20)
 - 9 **THEATRE**
Можете да го вклучите и исклучите Theatre режимот. Кога е активиран, оптималниот Аудио излез (ако ТВ е поврзан со аудио систем преку HDMI кабел) и квалитетот на сликата за видео филмови автоматски се подесуваат.
 - 10 **Нумерирани копчиња**
 - Во TV режим: Селектирање на канали. За броевите на канали 10 и нагоре, внесете ја втората и третата цифра брзо.
 - In Text mode: Enters the three digit page number to select the page.
 - 11 – Претходен канал
Враќање на претходниот канал кој сте го гледале (повеќе од 5 секунди).
 - 12 **PROG +/-**
 - Во TV режим: Селектирање нареден (+) или претходен (-) канал.
 - Во Text режим (стр. 13): Избор на идна / претходна страна.
 - 13 – Привремено исклучување на звук
 - 14 – Јачина на звук
 - 15 – Телетекст (стр. 13)
 - 16 **DIGITAL** – Дигитален режим (стр. 12)
 - 17 **ANALOG** – Аналоген режим (стр. 12)
 - 18 **RETURN** /
 - Враќање на претходниот екран на било кое прикажано мени.
 - 19 – EPG (Дигитален електронски програмски водич) (стр. 14)
 - 20 – Замрзнување на слика (стр. 13)
Ја замрзнува ТВ сликата.
 - 21 – Режим на екран (стр. 13)
 - 22 – Info / Text reveal
 - Во дигитален режим: Прикажува кратки детали за програмата која тековно ја гледате.
 - Во аналоген режим: Приказ на информации како тековен број на канал и формат на екран.
 - Во телетекст (стр. 13): Откривање на скриени информации (пр. квиз одговори).

- Бројот 5, PROG + и A/B копчињата имаат испакнати точки. Користете ги нив кога управувате со ТВ во темна просторија.
- Ако го исклучите ТВ, и Театар режимот се исклучува.

Подесување



“Навигација низ мени” (стр. 20).

Auto Start Up

Започнува со “first time operation menu” за селектирање на јазик, држава/регион и локација, и пребарување на дигитални или аналогни сигнали. Обично, не морате да ја изведете оваа операција бидејќи јазикот и државата/регионот веќе се селектирани и каналите веќе се пронајдени кога прв пат бил инсталиран ТВ (стр. 7). Сепак, оваа опција дозволува да ја повторите постапката (на пр. ако се преселувате, или да пронајдете нови канали кои досега не сте ги меморирале).

Language

Селектирање на јазик за прикажување на мениот.

Auto Tuning

Пребарување на сите достапни аналогни канали. Обично не треба да ја правите оваа операција бидејќи каналите веќе се пронајдени кога прв пат сте го инсталирале ТВ (стр. 7). Сепак, оваа опција дозволува да ја повторите постапката (на пр. ако се преселувате, или да пронајдете нови канали кои досега не сте ги меморирале).

Programme Sorting

Промена во редослед на начинот на меморирање на аналогните канали на ТВ.

- 1 Со селектирајте канал кој сакате да го преместите на нова позиција, и притиснете .
- 2 Со најдете нова позиција на каналот, и притиснете на .

AV Preset

Приказ на име на опрема која е конектирана на страничните или задните приклучоци. Името полека ќе се прикажува на екранот кога ќе ја селектирате опремата. Можете да го прескокнете изворот кој не е конектиран со било каква опрема.

- 1 Со селектирајте го бараниот влезен извор, и притиснете .
- 2 Со пронајдете ја бараната опција, и потоа притиснете .
 - AV1 (или AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Користи еден од тековните ознаки за впишување на името на конектираната опрема.
 - “Edit”: Креирајте сопствена ознака.
 - 1 Со селектирајте буква или број (“_” за празно место), и притиснете .
 - Ако внесете погрешен карактер
Со селектирајте го погрешниот карактер. Потоа притиснете за да го корегирате.
 - 2 Повторете ја постапката од чекор 2 додека не го комплетираете името.
 - 3 Селектирајте “OK”, и притиснете .
 - “Skip”: Прескокнување на опремата која не е селектирана како влезен извор.

PC Adjustment

ТВ екранот се прилагодува како РС монитор.



Оваа опција е достапна само ако сте во РС Режим.

“**Phase**” : Прилагодете го екранот ако дел од прикажаниот текст или слика не е јасен.

“**Pitch**” : Се зголемува или се стеснува екранот хоризонтално.

“**H Centre**” : Движење на екранот налево или надесно.

“**V Lines**” : Коригирање на линиите на сликата додека гледате RGB влезен сигнал од РС конекторот.

“**Power saving**” : ТВ се префрла во режим на мирување ако не прима РС сигнал.

“**Reset**” : Се ресетира на фабричките подесувања.

Timer

Подесете тајмер за вклучување и исклучување на ТВ.

Sleep Timer

Подесување на период по кој ТВ автоматски се исклучува во режим на мирување.

Кога е активиран овој тајмер, (Timer) индикаторот се појавува на предниот дел на ТВ и свети во портокалова боја.



- Ако го исклучите и пак го вклучите ТВ, “Sleep Timer” се ресетира на “Off”.
- “Sleep timer will end soon. Power will be turned off” се појавува на екранот една минута пред да се исклучи ТВ во режим на мирување.

Clock Set

Овозможува рачно подесување на часовникот. Кога ТВ прима дигитални сигнали, времето не може да се подеси мануелно бидејќи се пренесува дигитален временски код од сигналите на преносителот.

Timer


Подесување за исклучување и вклучување на ТВ приемникот.

“**Timer Mode**” : Селектирање на бараниот период.

“**On Time**” : Поставување на време во кое ќе се вклучи ТВ.

“**Off Time**” : Поставување на време со кое ќе се исклучи ТВ.

Копчиња и индикатори на ТВ



1 – **MENU** (стр. 20)

2 – **Селектор на влез / ОК**

- Во TV режим: Селектирање на влезен извор од приклучената опрема со ТВ (стр. 18).
- Во TV мени: Избор на мени или опција, и потврда на подесувањето.

3 – **+/– / M / C**

- Во TV режим: Зголемување (+) или намалување (-) на јачината на звукот.
- Во TV мени: Движење низ опциите десно () / лево () .

4 **PROG**

- Во TV режим: Избор на нареден (+) или претходен (-) канал.
- Во TV мени: Движење низ опциите горе () или долу () .

5 – **Power**

Вклучување и исклучување на ТВ.

~

За комплетно исклучување на ТВ, исклучете го од ел. контакт.

6 – **Слика Off / Тајмер индикатор**

- Свети зеелно кога сликата е исклучена (стр. 25).
- Свети портокалово кога е подесен тајмерот (стр. 26).

7 – **Standby индикатор**

Свети црвено кога ТВ е во мирување.



8 – **Power / Timer REC programme индикатор**

- Свети зеелно кога ТВ е вклучен.
- Свети портокалово кога е поставено снимање со тајмер. (стр. 14).
- Свети црвено кога се снима со тајмер.

9 **Сензор за далечински уред**

- Прима IR сигнали од далечинското.
- Не ставајте ништо врз сензорот, може да влијае на неговата функција.

Гледање ТВ



- 1 Притиснете на ТВ (горниот дел) за да го вклучите ТВ.

Кога ТВ е во мирување ((standby) индикатор на преден дел на ТВ е црвен), притиснете на далечинскиот уред.

- 2 Притиснете DIGITAL за вклучување на дигитален режим, или ANALOG за аналоген режим. Достапните канали зависат од режимот.

- 3 Притиснете на нумерираните копчиња PROG +/- за избор на ТВ канал.

За канал со број 10 или над тоа, внесете ја втората и третата цифра брзо, во тек на две секунди. За селектирање на канал преку Дигиталниот електронски водич (EPG), погледнете на страна 14.

Во дигитален режим


Банер со информации се појавува постепено. Следниве икони можат да се појават.

- Интерактивен сервис е достапен (MHEG Digital Text)
- Интерактивен сервис (MHEG Digital Text) моментално е оневозможен.
- Радио сервис
- Мешање/Пречки
- Достапни се повеќе аудио јазици
- Достапен е превод
- Преводи достапни за лица со оштетен слух
- Препорачана минимална возраст за тековна програма (од 4 до 18 години)
- Parental Lock/Забрана за одредени програми
- Тековната програма се снима

Дополнителни операции

За...	Треба да...
Вклучување на ТВ од режим на мирување без звук	Притиснете . Притиснете +/- за прилагодување на нивото на звукот.
Јачина на звук	Притиснете + (зголемување)/ - (намалување).
Пристап во табела на Програмски индекс (само во аналоген режим)	Притиснете . Одберете аналоген канал со , потоа притиснете .

Мени со опции



“Навигација низ мени” (стр. 20).

Screen

Промена на формат на екран.

“Auto Format”: Автоматски се менува форматот зависно од сигналот на пренос.

“Screen Format”: За детали, страна 13

“V-Size”: Прилагодување на вертикалната големина на сликата кога “Screen Format” е на “Smart”.



- Дури и ако сте селектирале “On” или “Off” во “Auto Format”, можете да го модифицирате екранот преку .
- “Auto Format” е достапно за PAL и SECAM сигнали само.

Power Saving

Селектирање на режим за заштеда на енергија за намалување на потрошувачката

“Standard”: Фабричко подесување.

“Reduce”: Намалување на потрошувачката на ТВ.

“Picture Off”: Исклучување на слика. Можете да слушате звук без слика.

AV2 Output

Поставување на слика преку влезен режим преку на задниот дел на ТВ. Ако приклучите VCR на 2 приклучокот, можете да снимате од опрема приклучена на ТВ.

“TV”: Произведува преносни сигнали.

“Auto”: Емитирање на тоа што е вклучено на ТВ. Не е достапно за AV3, AV4, AV5 и PC.

RGB Centre

Прилагодување на хоризонталната слика на позиција на центар на екранот.



Опцијата е достапна само во RGB извор на кој е поврзан со Scarts конекторите 1/ 2 или 2 на задниот дел на ТВ.

Speaker

Вклучување и исклучување на вградените звучници на ТВ.

“**TV Speaker**”: ТВ звучниците се вклучуваат за да слушате ТВ звук преку звучниците на ТВ.

“**Audio System**”: Тв звучниците се исклучуваат за да слушате само звук преку надворешна аудио опрема конектирана со ТВ. Кога е конектиран со HDMI компатибилна опрема, можете да ја вклучите и контролирате поврзаната опрема.

“Sound Effect”, “Treble”, “Bass”, “Balance” и “Auto Volume” не се достапни кога “Speaker” е на “Audio System”.

За пристап во Телетекст

Притиснете . Со секое притискање на , дисплејот се менува циклично:

Текст → Текст над ТВ слика (мешано) → Нема текст (излез од Телетекст)

За селектирање на страна, притиснете на нумерираните копчиња или PROG+/-.

За задржување на страна, притиснете / .

За приказ на скриени информации / .



Кога четири обоени теми ќе се појават на долниот дел на Текст страната, Брз Телетекст е достапен. Со Брзиот телетекст можете побрзо и полено да пристапите во страните. Притиснете на соодветното обоено копче за пристап во бараната страна.

Замрзнување на слика

Се замрзнува сликата на ТВ (пр. да запишете телефонски број или рецепт).

1 Притиснете на далечинското.

2 Притиснете / / / за прилагодување на позицијата.

3 Притиснете за излез.

4 Притиснете за враќање на нормален ТВ режим.




Недостапно за AV3, AV4, AV5 и PC влез.

За рачно менување на форматот на екранот

Притискајте континуирано за да го добиете бараниот формат на екранот.

Smart*



Конвенционален 4:3 пренос со имитација на широк екран ефект. 4:3 се издолжува за да се исполни екранот.

4:3



Конвенционален 4:3 пренос (пр. за не-широк тип на екран) во правилна пропорција.

Wide



Приказ на широк екран (16:9) пренос во правилна пропорција.

Zoom*



Кинематографски (letter box) пренос во правилни пропорции.

14:9*



Прикажува 14:9 пренос во правилни пропорции. Како резултат, црни граници се појавуваат на екранот.

* Горните и долните делови на сликата може да се исечени.

- HD слика може да се прикаже само во “Wide” режим.
- Не можете да ја употребите оваа функција додека дигиталниот банер е прикажан.
- Некои карактери и/или букви на долниот дел на сликата нема да се гледаат во Smart режим. Во тој случај, селектирајте “V-Size” во менито “Screen” и подесете ја вертикалната големина за да станат буквите видливи.



- Кога “Auto Format” е “On”, Тв автоматски ќе го селектира најдобриот режим кој ќе одговара на тековниот режим. (страна 25).
- Прилагодете ја позицијата на сликата кога ќе селектирате “Smart” (50Hz), “14:9” или “Zoom”. Притиснете / за движење нагоре или надолу (пр. за читање превод).

Употреба на менито со Алатки

Притиснете TOOLS за приказ на следниве опции за гледање на ТВ програма.

Опции	Опис
Close	Затварање на мени со алатки.
Слика	Страна 21.
Звук	Страна 23.
Звучник	Страна 24.
Аудио Јазик (во Дигитален режим само)	Страна 31.
Подесување на превод (Дигитален режим)	Страна 31.
Тајмер	Страна 26.
Ел. заштеда	Страна 25.
Систем информации (Дигитален режим)	Приказ на системските информации на екранот.

Дигитален Електронски Програмски Водич (EPG) DV3*




- 1 Во дигитален режим, притиснете .
- 2 Направете ги бараните опрации како штоо е прикажано во табелата подолу, или прикажете ги на екранот.

Digital Electronic Programme Guide (EPG)

* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.

За...	Треба да...
Гледате програма	Со // селектирајте програма, и притиснете .
Исклучување на EPG	Притиснете .
Избор на програмски информации по категорија – Листа на категории	<ol style="list-style-type: none"> 1 Притиснете на синото копче. 2 Со / одберете категорија и притиснете . Во категориите можете да селектирате: <ul style="list-style-type: none"> “All Categories”: Содржат сите достапни канали. Category name (пр “News”): Содржи канали кои одговараат на селектираната категорија.
Поставување програма за снимање – Timer REC	<ol style="list-style-type: none"> 1 Притиснете / за избор на програма во иднина која сакате да ја снимате, и потоа /?. 2 Со селектирајте “Timer REC”. 3 Притиснете за поставување на тајмери на ТВ и VCR. Црвениот симбол се појавува покрај програмската инф. Индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово. За снимање на програма која ја гледате во моментот : /?.
Поставете програма да се појавува Автоматски на екранот кога ќе го вклучите. – Reminder	<ol style="list-style-type: none"> 1 Со / селектирајте програма во иднина која сакате да се прикаже, и потоа /?. 2 Со селектирајте “Reminder”, и копче . Црвениот симбол се појавува покрај програмската инф. Индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово. Ако го ставите ТВ во мирување, Т сам ќе се вклучи кога треба да почне програмата.

Прилагодување на звук



“Навигација во мени” (стр. 20).

Sound Effect

Селектира звучен режим.

“Standard”: Се подобрува јасноста, деталите, и присуството на звукот со употреба на “BBE High definition Sound System.”

“Dynamic”: Ја интензивира јасноста и присуството на звукот за подобар музички реализам само со употреба на “BBE High definition Sound System.”

“BBE ViVA”: BBE ViVA Звук дава пореална и попривродна 3D слика со Hi-Fi звук. Јасноста на звукот се подобрува со BBE додека ширината и длабочината на звукот се издолжуваат со BBE 3D звучната обработка. BBE ViVA Sound е компатибилна на сите ТВ порграми вклучувајќи вести, музика, драма, спорт и електронски игри.

“Dolby Virtual”: Се користат ТВ звучниците за да се симулира сараунд ефект произведен од мулти каналниот систем.

“Off”: Мек одговор. Се користи и за меморирање на бараните подесувања.

- Ако поставите “Auto Volume” на “On”, “Dolby Virtual” се менува на “Standard”.
- Ако се приклучени слушалки, “Sound Effect” се менува на “Off”.

Treble

Прилагодување на високи тонови.

Bass

Прилагодување на ниски тонови.

Balance

Балансирање на лев и десен звучник.

Reset

Ресетирање на сите подесувања на фабричките.

Dual Sound

Избор на звук од звучникот за стерео двојазичен пренос.

“Stereo”, “Mono”: За стерео пренос.

“A”/“B”/“Mono”: За двојазичен пренос, селектирајте “A” за звучен канал 1, “B” за звучен канал 2, или “Mono” за моно канал, е достапно.

Ако селектирате друга опрема конектирана со ТВ, поставете “Dual Sound” на “Stereo”, “A” или “B”.

Auto Volume


Одржува константно ниво на звукот кога звукот ненадејно ќе се зголеми (пр., рекламите се снимаат со посилен звук).

Noise Reduction	<p>Намалување на шум на слика (снег на слика) при слаб пренос. “Auto”: Автоматски се намалува шумот (во аналоген режим). “High/Mid/Low”: Модификација на ефектите. “Off”: Исклучување на “Noise Reduction” опцијата.</p> <p> “Auto” е недостапно за  AV3,  AV4,  AV5 и PC режим.</p>
Adv. Contrast Enhancer	<p>Автоматско прилагодување на “Backlight” и “Contrast” на насоодветните подесувања зависно од светлината на екранот. Ова подесување е посебно практично за темни сцени. Се зголемува разликата меѓу контраста на темните сцени.</p>
Reset	<p>Ресетирање на сите подесувања на сликата освен за “Picture Mode” и “Display Mode” (само за PC режим) на фабричките подесувања.</p>

~
“Brightness”, “Colour”, “Sharpness” и “Adv. Contrast Enhancer” не се достапни кога “Picture Mode” е поставено на “Vivid” или кога “Display Mode” е поставено на “text”.

За...	Треба да...
<p>Поставување на датум и време на Програма која сакате да ја снимате – Manual timer REC</p>	<ol style="list-style-type: none"> Со / /  селектирајте програма во иднина која сакате да снимате, и потоа / . Со /  селектирајте “Manual timer REC”, и потоа . Со /  селектирајте датум, и притиснете . Поставете почетно и крајно време на ист начин како чекор 3. Со /  селектирајте програма, и притиснете . Преку  поставете ги тајмерите на ТВ и VCR. Црвениот  симбол се појавува покрај програмската инф.  индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово.  За снимање на програма која ја гледате во моментот : / .
<p>Откажување на снимање/потсетник – Timer list</p>	<ol style="list-style-type: none"> Притиснете / . Со /  селектирајте “Timer list”, и потоа . Со /  селектирајте програма која сакате да ја откажете, и притиснете . Со /  селектирајте “Cancel Timer”, и потоа . На дисплејот се појавува порака за потврда на барањето. Со /  селектирајте “Yes”, и притиснете  за потврда.

Дигитална омилена листа DV3*



Digital Favourite list


* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.

Со листата на омилените можете да ги означите Вашите омилените програми.

- 1 Притиснете MENU.
- 2 Со селектирајте “Digital Favourites”, и потоа .
- 3 Направете ги бараните операции како што е прикажано во табелата подолу, или прикажете ги на екранот.

За...	Треба да...
Креирање на Омилени програми по пвв пат.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Преку селектирајте “Yes”. 2 Притиснете на жолтото копче за избор на омилена листа. 3 Со селектирајте канал кој сакате да го додадете, и потоа . <p>Каналите кои ќе се меморираат во Favourite list носат симбол .</p>
Гледање канал	<ol style="list-style-type: none"> 1 Притиснете на жолтото копче за навигација во листата. 2 Со селектирајте канал, и притиснете .
Исклучување на листата	Притиснете RETURN.
Додавање или вадење на канали во листата.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Притиснете на синото копче. 2 Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка. 3 Со селектирајте канал кој сакате да го додадете или извадите, и притиснете копче .
Бришење на сите канали од тековната Омилена листа	<ol style="list-style-type: none"> 1 Притиснете на синото копче. 2 Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка. 3 Притиснете на синото копче. 4 Со селектирајте “Yes”, и притиснете за потврда.

Прилагодување на слика




“Навигација во мени” (стр. 20).


Picture Mode	Селектира режим на слика освен за PC влезен режим. “Vivid” : За подобрена контраст и острина на слика. “Standard” : За стандардна слика. Препорачуваме за домашна околина. “Cinema” : За гледање на филмови. Соодветно за гледање во услови како театарска сцена. Ова подесување е развиено во соработка со Sony Pictures Entertainment за репродукција на филмови.
Display Mode (само PC режим)	Селектира режим на дисплеј за PC влезен извор. “Video” : За видео слики. “Text” : За текстови, табели и поглавја.
Backlight	Прилагодување на светлината во позадина.
Contrast	Зголемување и намалување на контраста на сликата.
Brightness	Осветлување или затемнување на слика.
Colour	Зголемување или намалување на интензитетот на бојата.
Hue	Зголемување или намалување на зелени нијанси. “Hue” може да се прилагоди само кај NTSC сигнали (пр., U.S.A. видео касети).
Sharpness	Прилагодување на остријата на сликата.
Colour Tone	Прилагодување на белите нијанси на сликата. “Cool” : На белата боја и дава синкаста нијанса. “Neutral” : На белата боја и дава неутрални нијанси. “Warm” : На белата боја и дава црвенкаста нијанса. “Warm” не може да се селектира во “Picture Mode” - “Vivid”.

Навигација низ менито

“MENU” овозможува различни практични функции на ТВ. Можете лесно да селектирате канали или влезни извори и да ги менувате подесувањата на Вашиот ТВ.



- 1 Притиснете MENU.
- 2 Со селектирајте опција, и притиснете . За излез од менито притиснете MENU.



- 1 **Digital Favourites***
Прикажува омилена листа. Околу детали, страна 16.
- 2 **Analogue**
Враќање на претходниот гледан аналоген канал.
- 3 **Digital***
Враќање на последниот гледан дигитален канал.
- 4 **Digital EPG***
Приказ на Дигиталниот Електронски Програмски Водич (EPG). За детали, страна 14.

5 External Inputs

Избор на опрема конектирана со ТВ.
 • За гледање на надворешен извор, селектирајте влезен извор, и притиснете .


6 Settings

Се прикажува менито за подесувања каде се наоѓаат напредните подесувања и прилагодувања.

- 1 Со селектирајте мени икона, и потоа .
 - 2 Со селектирајте опција или подесување, и притиснете .
- Детали, од страна 21-31.

Приклучување на опционална опрема

Можете да приклучите широк спектар на опрема на овој ТВ. Каблите за приклучување не се испорачани.



Гледање слика од приклучената опрема

Вклучете ја поврзаната опрема и направете некој од следниве чекори.

За опрема поврзана со скарт приклучок преку

21-pin кабел

Активирајте репродукција на конектираната опрема. Сликата од конектираната опрема се појавува на екранот.

За автоматски тјуниран VCR (страна 7)

Во аналоген режим, притиснете PROG +/-, или на нумерираниите копчиња за да одберете видео канал.

За друга конектирана опрема

Преку / се прикажува листа на конектирани уреди. Со селектирајте го бараниот влезен извор, и потоа . (Означената тема се селектира откако ќе поминат 2 секунди без операција по притискањето на .) Кога влезниот извор е поставен на “Skip” во “AV Preset” мени под “Set-up” мени (стр. 27), тој извор нема да се појави на листата.

Симбол на екранот	Опис
	Преглед на опрема приклучена на A .
	Преглед на опрема приклучена на B .
	SmartLink е директен линк меѓу TV и VCR/DVD рекордер.
	Преглед на опрема приклучена на C .
	HDMI IN 4*. Преглед на опрема приклучена на D . Ако опремата има DVI приклучок, поврзете DVI со HDMI IN приклучок преку DVI-HDMI интерфејс адаптер (не е испорачан), и поврзете го аудио приклучокот на опремата со аудио HDMI IN приклучоците.
	HDMI IN 5*. Преглед на опрема приклучена на E .

- * Поврзете HDMI кабел кој има HDMI лого.
- Кога HDMI компатибилна опрема се конектира, комуникацијата со конектираната опрема е поддржана. Страна 19 за поставување на оваа комуникација.

Симбол на екранот	Опис
AV 6 или	Преглед на опрема приклучена на H . За избегнување на појава на шум, не поврзувајте камера со видео 6 и S видео приклучок 6 во исто време. Ако поврзете моно опрема, конектирајте ја во L приклучок 6.
PC	Преглед на опрема приклучена на G . Се препорачува употреба на PC кабел со феритно јадро.

Поврзување Направете го ова

Слушалки I	Приклучете во за да слушате звук од ТВ преку слушалките.
Условен модул за пристап (CAM) J	За употреба на Преплатен сервис. За детали погледнете во упатството испорачано со CAM. За употреба на CAM, извадете ја навлаката од CAM слотот. Исклучете го ТВ кога ќе ја ставате CAM во CAM слотот. Кога не користите CAM, препорачуваме да ја вратите навлаката на капачето на CAM слотот. CAM не е поддржано во сите држави. Консултирајте го дистрибутерот.
Hi-Fi аудио опрема F	Поврзете го аудио излезот за да слушате звук од ТВ преку конектираната Hi-Fi опрема.

Дополнителни операции

За...	Треба да...
Враќање на нормален ТВ режим	Притиснете DIGITAL или ANALOG.
Пристап во Омилени дигитални програми	Копче . Детали на страна 16.
Промена на звукот на конектираниот HDMI компатибилен аудио систем.	Притиснете +/-.
Привремено исклучување на конектираниот HDMI компатибилен аудио систем.	Притиснете . Притиснете повторно за враќање на звукот.

Употреба на менито со Алатки

Притиснете TOOLS за приказ на следниве опции за гледање слика од поврзаната опрема.

Опција	Опис
Close	Затварање на Tools мени.
Слика (освен PC влезен режим)	Стр. 21.
Дисплеј (во PC влезен режим)	Стр. 21.
Звучни ефекти	Стр. 23.
Звучник	Стр. 24.
PIP (во PC влезен режим)	Стр. 19.
H Центар (во PC влезен режим)	Стр. 26.
V Линии (во PC влезен режим)	Стр. 26.
Тајмер (освен PC влезен режим)	Стр. 26.
Ел. заштеда	Страна 25.

Гледање на две слики симултано – PIP (Слика во Слика)

Можете да гледате две слики (PC влез и TV програма) на екранот симултано. Поврзете PC (стр. 17), и уверете се дека сликата од PC се појавила на екранот.

Не може да се гледа со резолуција повисока од WXGA (1280 × 768 пиксели).

- 1 Притиснете TOOLS.
- 2 Со селектирајте “PIP”, и потоа .
Сликата од конектираниот PC се прикажува на со полна големина и ТВ програмата се прикажува на десниот агол.
Со / можете да се движете низ програмските екрански позиции.
- 3 Притиснете на нумерираниите копчиња, или PROG +/- за избор на ТВ канал.
За враќање на една слика
Притиснете RETURN.

HDMI контрола

HDMI функцијата овозможува контролирање на поврзаните уреди преку HDMI CEC (Consumer Electronics Control) според HDMI. Можете да изведувате поврзани контролни операции меѓу Sony HDMI компатибилна опрема како TV, DVD рекордер со хард диск и аудио систем со поврзување на опремата со HDMI кабли.

Поврзување на HDMI компатибилна опрема

Поврзете ја компатибилната опрема и ТВ со HDMI Кабел. Кога приклучувате аудио систем, како дополнување на HDMI кабелот, поврзете го аудио излезниот приклучок на ТВ и аудио системот. Детали на страна 17.